

ПАНЕЛ: Завршна сесија - можни стратегии за одржливост на граѓанскиот сектор во Македонија - следни чекори

Организатор: Центар за институционален развој (ЦИРА)

На третиот ден од одржувањето на НВО Саемот, во организација на Центарот за институционален развој се одржа завршната сесија под наслов Можни стратегии за одржливост на граѓанскиот сектор во Македонија, на која беа сумиран нацрт-заклучоците од конференцијата за одржливост на НВО секторот во Македонија, која низ седум сесии се одржуваше од 2 до 5 декември. При заокружувањето на конференцијата беа пресентирани сумираните нацрт – заклучоци произлезени од материјалите презентирани и дискутирани од страна на учесниците од Република Чешка, Унгарија, Бугарија, Србија и Црна Гора и Косово кои своите практични искуства ги изнесоа на претходно одраните сесии. Нацрт - заклучоците ги презентираше Зоран Стојковски од ЦИРА-а, напоменувајќи дека тие се само појдовна точка за натамошна дискусија за нивно конечно оформување. Заклучоците се однесуваат на потребата од низа измени во постоечката законска рамка во Македонија, на мобилизирање на ресурси за невладините организации, за развој на корпоративна филантропија, но и сумарни заклучоци од актуелните состојби кај организациите во последната година од нивното делување.

Во рамките на предлозите за измена во законската рамка, посветено е внимание на

потребата внесување на амандмани на Законот за граѓански организации и фондации, со фокус на економските активности и на дефинирање на статусот на организации од јавен интерес, внесување на иницијативи за иницијативи за промена на фискалните закони во РМ, регулирање на Владината поддршка, данопите олеснувања на индивидуи и претпријатија кои сакаат да донираат, бенефиции на данок за организации, правна рамка за волонтеризам, вклучување на ЗГ во изготвувањето на планот и програмата на одделението за соработка со ЗГ” Потребно е на граѓанскиот сектор да му се овозможат различни можности на законската регулатива за поддршка на филантропијата, на иницијативата за донесување % легислатива во РМ, на потреба од промена на законот за Игри на среќа, вклучување на ЗГ во изготвувањето на планот и програмата на одделението за соработка со НВ и др. На полето на мобилизирање на ресурсите на здруенијата на граѓани, предлог заклучоците се однесуваат на потребата кон инволвирање на поединци и групи во подобрување на квалитетот на живот на локалните заедници, , портенцирање на довербата кај граѓаните во општествените промени како клучво развојот на финансиската одржливост, зголемување на јавниот имиџ, транспарентност и ефективност на граѓанскиот сектор,, градење на сопствени стратегии и финансиски стратегии за одржливост, а потенцирана е и потребата и донаторите да имаат јасни стратегии за развој на практиките за прибирање на средства на организациите кои ги подриваат